


## ШТО ТРЕБА ДА НАПРАВВАМ?

### За наредби против домашно насилство (DVO)

**издадени пред:** Може да изберете вашата наредба DVO да биде пријавена во секое време за да се осигури дека сте заштитени во целата држава.



Тоа можете да го направите така што ќе поднесете барање до кој и да било локален суд во Австралија. Тој суд не мора да биде во државата или територијата каде што била издадена вашата наредба.

Ако не намеравате да патувате или да живеете во друга држава или територија во Австралија, може да изберете да не ја пријавувате вашата наредба. Ќе останете заштитени во државата или територијата каде што била издадена наредбата DVO.

### За наредби DVO издадени

**на или по:** Вашата наредба DVO автоматски е признаена во целата земја и вие не треба да преземате никакви натамошни дејствија.



## НАТАМОШНИ ИНФОРМАЦИИ

Ако не сте сигурни дали треба да преземете некако дејствие, или ако имате натамошни прашања, посетет го [www.ag.gov.au/ndvos](http://www.ag.gov.au/ndvos) за информации што се однесуваат на вашата држава или територија, или стапете во контакт со вашиот локален суд.



## НАЦИОНАЛНО СПРОВЕДУВАЊЕ

НА НАРЕДБИТЕ ПРОТИВ ДОМАШНО НАСИЛСТВО

ВОВЕДЕНА Е НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ЗА НАРЕДБИ ПРОТИВ ДОМАШНО НАСИЛСТВО



[www.ag.gov.au/ndvos](http://www.ag.gov.au/ndvos)

Македонски / Macedonian

National Enforcement of Domestic Violence Orders

[www.ag.gov.au/ndvos](http://www.ag.gov.au/ndvos)

# НАЦИОНАЛНО СПРОВЕДУВАЊЕ

НА НАРЕДБИТЕ ПРОТИВ ДОМАШНО НАСИЛСТВО

## ЗАШТИТУВАЊЕ НА ЖРТВИТЕ

Националната програма за наредби против домашно насилство (National Domestic Violence Order Scheme) ја засилува заштитата на жртвите и на нивните семејства.

Веќе нема потреба да поднесувате барање за да ја регистрирате вашата наредба DVO во друга држава или територија во Австралија за да може таа да се спроведе.

Ако имате важечка наредба DVO што била издадена пред 25 ноември 2017 г., таа може да биде признаена во целата земја преку поднесување барање до суд.

Локалните судови ширум цела Австралија можат да ја изменат и дополнат национално признаената наредба DVO без оглед на тоа каде била издадена.

Локалната полиција ќе продолжи да ги спроведува условите од сите наредби DVO издадени во нивната држава или територија, без оглед на тоа каде биле издадени.

Постојните закони на државите и териториите што ги штитат жртвите и засегнатите членови на семејството од домашно насилство не се изменети.



## ОСНОВИ

Семејното и домашното насилство се неприфатливи. Безбедноста на жртвата е од основна важност.

Во целата земја се воведени нови закони за да се подобри заштитата на жртвите на домашно насилство.

Во минатото, наредбите против домашно насилство важеа само во таа држава или територија во која беа издадени или регистрирани.

Сега тоа се измени.

На 25 ноември 2017 г. почна Националната програма за наредби против домашно насилство. Сите наредби DVO издадени од 25 ноември 2017 г. сега во целата земја автоматски се признаваат и спроведуваат.

## СПРОВЕДУВАЊЕ НА НАРЕДБИТЕ DVO

Вршите кривично дело ако не се придржувате кон условите од наредбата DVO.

Наредбата DVO веќе не е ограничена со границите на државите или териториите. Сите издадени наредби DVO важат во цела Австралија.

ВО ВАШАТА ДРЖАВА ИЛИ ТЕРИТОРИЈА, НАРЕДБАТА DVO МОЖЕ ДА СЕ ВИКА НАРЕДБА ЗА ДЕЈСТВУВАЊЕ (INTERVENTION ORDER), НАРЕДБА ПРОТИВ СЕМЕЈНО НАСИЛСТВО (FAMILY VIOLENCE ORDER), НАРЕДБА ПОРАДИ СТРАВ ОД ДОМАШНО НАСИЛСТВО (APPREHENDED DOMESTIC VIOLENCE ORDER) ИЛИ НАРЕДБА ЗА ЗАШТИТА (PROTECTION ORDER).

СЕГА МОЖЕМЕ ПОДОБРО ДА ГИ  
ЗАШТИТИМЕ АВСТРАЛИЈЦИТЕ  
[www.ag.gov.au/ndvos](http://www.ag.gov.au/ndvos)